

"ПРВАЧЕ СУМ МАЛО!"

Агим Красниќи, човекот ко-го го чека судење за неколку сторени кривични дела, изјави дека со крв ќе го отплати "убиството" на еден криминалец, кој за несреќа, неодамна загина при полициската акција за негово приведување во Кондово. Станува збор за извесен човек (нека му е лесна земјата), со презиме Џафери, обвинет за 196 кривични дела (меѓу кои и фрлање бомба врз полицајци на Република Македонија, на улица "Дижонска"), осуден на неколкугодишна казна затвор, побегна од затворот "Идризово", по што полицијата го бараше, а тој се засолнил во Кондово. Селото Кондово е на оддалеченост од само еден километар во воздушна линија од Влае, населба во Скопје. Таму се криел сè до онаа кобна четврточна ноќ, кога со организирана акција полицијата се обидува да го уапси; според официјалната верзија на МВР, тој се обидел да активира рачна бомба и да ги убие оние кои сакале да го приведат; при што во таа престрелка, несреќно и немилно, го загуби животот. Второто лице кое било до него беше повредено, а третиот човек се предаде како зајак. Истата вечер, на електронските медиуми Арбен Џафери, во негов стил, даде изјава дека министерот за внатрешни работи на Македонија треба да си даде оставка. Човекот навистина не знае што зборува. Излезе пред камерите и рече дека тоа е криминален чин на полициските сили, затоа што ги убиваат Албанците (а не вели криминалците!), на спиење, па уште целата реторика ја зачини со малку "граѓански права" и "демократија". Џафери изјави дека и криминалците имаат право на живот (кој тоа го оспорува), и дека полицијата, ако е способна, треба да ги фати живи (кој и

тоа го оспорува). Господин Џафери, со други зборови, целосно некоректно го суспендираше фактот за постоењето на 196 кривични дела, фактот за бегството од "Идризово", и најави дека можеби ваквите акции повторно ќе го "запалат" албанското население во Македонија. Многу е жално што никој од новинарите не го праша: ако криминалците имаат право да спијат мирно додека ги приведуваат, ако имаат право да чуваат покрај перницата, во Кондово, на еден километар од Влае, митралез со реденици, дали некој наш писател има право спокојно и мирно да пишува драми за австриски конкурс на тема "Граници меѓу Македонија и Европа"? Дали по оваа изјава на Џафери и на Красниќи може да се верува дека ЕУ ќе ги урне границите меѓу жална Македонија и Европа, и што воопшто се занесуваме ние и чесното албанско население, кое не чува реденици со куршуми и со рачни бомби покрај креветите. И каква ќе биде перспективата на Македонија во која едни бришат граници, а другите ги цртаат со куршуми, бомби, криминал, закани, бизнис-политклавнови и со такви налудничави изјави како онаа на Џафери??? Следниот ден Агим Красниќи, кој присуствуваше на погребот на несреќниот човек, за една албанска телевизорија изјави дека со крв ќе ја отплати крвта на загиналиот. Крвна одмазда во европска Македонија! Тоа ме пеплоса: додека нашиот политички персонал освојува награди по Европа за да ја избришеме границата со неа, за да нè сфатат како културен факт, да разберат дека и во Македонија има европски луѓе, Џафери и Красниќи се закануваат со поставување нова граница - кај Кондово, за да не можеме да одиме на

прошетка на Матка и на другите блиски места?! Тогаш, каква смисла има животот во Република Македонија?

Сè ова ме потсетува на стихотворбата за дечиња, кои уште не ги почнале своите првошколски чекори, на пример: Прваче сум мало, прв пат одам буква да научам. Потоа вели - брзај, брзај, прваче кон школскиот двор и таму те чека учителка со мајчински збор. Нашата 15-годишна историја е токму за првачиња, барем така се однесуваат кон нас, македонскиот народ, не само Европската унија, туку и нашите, потписничари на предавничкиот договор во Охрид во 2001 година. Зарем можеме да одиме во Европа? Не знам! Но, знам дека не можеме Македонија да ја однесеме во Европа бидејќи денес Кондово е дел од главниот град на Македонија. А без Скопје не може во Европа! Кондово и некои други места не се дел од Република Македонија. Така е!

Потоа, овие денови дискутабилна е и облеката на гардата на Република Македонија, која засега има комитска облека, а треба да се подложи на промени, односно се предлага традиционалната комитска капа да се замени со белото албанско кечел! Немам коментар! Знаеме дека химната ќе ја променат, а грб сè уште немаме ниту, пак, ќе го имаме под овие услови. Прваче ли сме македонски народе, па така кон нас да се однесуваат оние кои ја обележаа границата од Куманово до Охрид; потписничарите на предавничкиот договор - Црвенковски, Георгиевски и покојниот Трајковски. Потоа разбравме дека терористот Али Ахмети наголемо во Струга купува место. Барем тој за тоа се бореше, за место. Има право да го има бидејќи ги освои. Владее со Струга, Дебар, Гос-

тивар, Тетово, западно Скопје и со Куманово. А што остана од Република Македонија? Не остана ниту черек. Но, за тоа сме виновни и ние првачињата (македонскиот народ), кои 15 години не успеавме да ја задржиме создадената држава од 1945 година. Веројатно македонскиот народ ќе биде вратен во забавиште од страна на челниците на Македонија и на ЕУ, затоа што сè уште не сме способни да ја научиме стихотворбата "Прваче сум мало" и ништо не разбираам од политика!?

Каков цинизам во Македонија! Уметноста и криминалот имаат исто значење. Законот за криминал и за пишување драми е ист?! Како и да е, господин Џафери не реагираше на ист начин кога лондонската полиција, по масакрите во лондонските метроа, издаде наредба: веднаш да се застрела секој сомнителен, а дури потоа да се донесе застреланиот на распит, па да се утврди дали бил или не бил виновен?! Се сеќаваме како беше застрелан невиниот Бразилец со 8 куршуми во челото во име на законот. А, за Австралија и да не зборуваме. Досега полицијата има застрелано десетици криминалци кои се обиделе со сила да се спротивстават на нивниот повик и да се предадат. Дали тоа е демократија? Мислам дека Џафери претерува, и свесно претерува, бидејќи знае каква корист има ако претерува. Република Македонија мора да научи да ги препознава "болните" од "здравите". Иако границата е многу, многу тенка. Толку тенка, што може и да се фалсификува. Алал нека му е на господиот Џафери, а резил на севкупниот македонски политички естаблишмент, кој сè уште нè смета за првачиња.

**Ицо Најдовски,
Австралија**

КАРАЏАФЕРИС, ДА ИЛИ НЕ?

Во текот на последните месеци сме сведоци на последователни "шоу" програми на грчкиот претставник во Европарламентот, господинот Јоргос Караџаферис, кој заедно со својот сонародник Георгиос Папастамкос, на еден недоличен начин го негираат постоењето на македонскиот народ, јазик, историја. Пред европарламентарците изнесуваат и свои теории за името Македонија, кое го поврзуваат само со грчката историја и како такво тоа единствено може да се користи само во северниот дел на Грција. Но, дали ваквите испади на двајцата гореспомнати заслужуваат особено внимание? Особено кога изјавите се даваат во центарот на Европа кон која ние стремиме да се приклучиме. Одговорот е и да, а и не.

Зошто не? Затоа што господинот Караџаферис е претседател на една крајно националистичка партија (ЛАОС), која според последните испитувања на јавното мислење во Грција е на четврто место, зад Комунистичката партија на Грција. Но, таа се бори да стане трета. А, ЛАОС мисли да стане трета само

ако се појави како заштитник на грчкиот национален мит, кој почна да се гради во периодот кога во грчкиот парламент јавно беше промовирана "Мегали идеја" т.е. националистичката грчка програма. Според таа програма, денешните граници на грчката држава не се дефинитивни. Историјата покажа дека оваа програма никогаш не била напуштена, туку била ставена во мирување сè до моментот кога Грција ќе почувствува поволна ситуација повторно да ја активира. На пример, таков е и предлогот кој се слуша во грчкиот Парламент за време на воениот конфликт во Македонија од 2001 година, со кој се бараше тампон зона на јужната македонска граница, која ќе се протега 20 километри на наша територија, а во која би биле стационирани грчки војници за пресретнување на евентуалната бегалска криза. Во зоната би биле прифатени бегалците, но при евентуално распаѓање на Македонија се знаело каде би требало да заврши таа тампон зона. Добро познавајќи ја "болната точка" на грчките избирачи т.е. "македонското прашање" Ка-

раџаферис се обидува преку него да собере што поголем број гласачи. Таков е и примерот со организирањето протести на ЛАОС во поголемите грчки градови по повод признавањето на уставното име на нашата држава од страна на САД. Ова е една од причините зошто не треба да им се дава толку внимание на Караџаферис и на неговата партија, бидејќи ЛАОС не е во позиција да игра некоја посериозна улога во политичкиот живот на Грција.

Сепак, политичките игри на Караџаферис и на Папастамкос не се за потценување. За жал, на нивната стапца се фатија и нашите дипломатски претставници. По третата средба на Мешаниот парламентарен комитет за соработка меѓу македонскиот и Европскиот парламент, на почетокот на декември минатата година, со видна изненаденост и со радост го прифатија извинувањето на двајцата грчки политичари и поверуваа дека работите ќе тргнат кон нагорна линија. Но, најверојатно студен туш за нив претставува повторното непристојно настапување на Караџаферис во врска

со Извештајот за стабилизација и асоцијација на нашата земја, каде се употребува името Македонија. Ваквото однесување на грчките пратеници воопшто не треба да изненадува особено кога станува збор за употребата на нашето уставно име во Европарламентот.

Македонската дипломатија треба да посвети поголемо внимание на изјавите од типот: "Единствена територија со името Македонија се наоѓа во Северна Грција, а терминот македонски јазик не постои, бидејќи Македонците се Грци и зборуваат грчки јазик илјадници години" или, пак, на постојаните префрлувања и прекинувања на говорите на македонскиот амбасадор во Брисел, Сашо Стефков. Недоволната енергичност на нашите претставници се гледа и во изјавите за расчистениот владика Јован за време на седницата на Мешовитиот комитет во Стразбур на почетокот на ноември минатата година. Тогаш Караџаферис ќе заклучи: "Варварски се постапува со Вранишковски, кој е фрлен в затвор, одземени му се мантијата и Библијата и забрането му е да комуни-



Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



цира". По една ваква изјава, се прашувам какво мислење ќе имаат европарламентарците за нашата држава? Зошто нашиот амбасадор во Стразбур и други компетентни политичари на тие заседанија не им постават прашање на грчките пратеници за тоа каков е односот на грчката држава кон македонскиот свештеник од Воден, Никодим Царкњас, кој е расчинет бидејќи посака да проповеда на македонски јазик или, пак, за тотално игнорантскиот став на грчката држава кон партијата "ВИНОЖИТО". Сепак, бројни европски парламентарци повеќе се грижат за нашите интереси во Европа,

дури се поведе и иницијатива од партиите на зелените, социјалистите и либералите за смена на копретседателот Папастамкос во Мешовитиот комитет. Токму поради оваа иницијатива, која не се спроведе до крај, за еден краток период се "променија" и ставовите на двајцата грчки пратеници. Караџаферис дури и изјави: "Брзо, уште да влезе во ЕУ за да се заштити од лоши регионални сценарија". На ваквите "добронамерни" изјави и залагања, пратеникот Чашуле ќе изјави: "Неговата изјава ја толкувам како интересен пресврт во односот на Грција кон нас", но најверојатно и самиот Ча-

шуле стана свесен за играта на Караџаферис. Интересот да "помогне" за што побрзо зачленување на Македонија во ЕУ кај Караџаферис се гледа и во интервјуто кое го даде во весникот "Дневник" од 13.12.2005 година, при што изјави: "Политички вашата земја треба да влезе во ЕУ утре! Веднаш пред Косово да стане независно. Независноста на Косово значи присоединување кон Албанија". Додека на прашањето дали мисли дека со независноста на Косово ѝ се заканува опасност и на Грција, тој изјавува: "Ние сме далеку. Ние не сакаме да сме соседи ниту со голема Албанија, ниту со го-

лема Бугарија. Ние вас ве сакаме како соседи".

Изјавите на двајцата грчки претставници се несериозни и пашални. Никогаш во Грција не се поставувало прашањето за независно Косово како сосед. Познато е дека определени грчки владејачки кругови се заинтересирани за сосед на север, но имат мала и слаба држава или евентуално "традиционалната пријателска Србија".

**Димитар Љоровски
Вамваковски,
историчар од Скопје**

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

